

20110581549

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Врз основа на член 82-з став (3) од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09, 35/10, 167/10 и 36/11), министерот за информатичко општество и администрација, донесе

### П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на Годишниот извештај за податоците од Регистарот на државните службеници (во натамошниот текст: Годишниот извештај).

#### Член 2

Годишниот извештај ги содржи следниве збирни податоци:

1. вкупен број на државни службеници и
2. структура на државните службеници според
  - звање;
  - пол;
  - возраст;
  - степен на образование и
  - национална припадност.

#### Член 3

Покрај збирното прикажување на податоците од членот 2 од овој правилник, податоците треба да се претстават и според поделбата на гранките на власт (законодавна, извршна и локална).

#### Член 4

Податоците од членовите 2 и 3 од овој правилник треба да се искажат и со меѓусебно вкрстување, секаде каде што тоа е возможно и логично.

#### Член 5

Годишниот извештај може да содржи и дополнителни податоци и информации со кои располага Регистарот на државните службеници.

#### Член 6

Годишниот извештај е јавен и се објавува најдоцна до крајот на првото тримесечје на тековната година за изминатата година, на официјалната веб локација на Министерството за информатичко општество и администрација.

#### Член 7

Со влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за содржината на годишниот извештај за податоците од Регистарот на државните службеници. (“Службен весник на Република Македонија“ бр.1/07)

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“ .

Бр. 16-1373/1  
7 април 2011 година  
Скопје

Министер,  
м-р **Иво Ивановски**, с.р.